

БАРАЊЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ / KËRKESË PËR REGJISTRIM NË REGJISTRIN E PËRFAQËSUESVE

Државен завод за индустриска сопственост / Enti Shtetëror për Pronësi Industriale

1. Податоци за подносителот на барањето за впишување во регистарот на застапници / Të dhëna për parashtruesin e kërkesës për regjistrim në regjistrin e përfaqësuesve				
<i>Име, презиме, и адреса за физичко лице, односно фирма и седиште за правно лице скратен назив на фирмата/ Emri, mbiemri dhe adresa e personit fizik ose kompania dhe selia e personit juridik dhe shkurtesa e kompanisë</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Телефон/Telefoni</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Факс/Faksi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">E-маил/E-mail</td> </tr> </table>	Телефон/Telefoni	Факс/Faksi	E-маил/E-mail
Телефон/Telefoni				
Факс/Faksi				
E-маил/E-mail				
2. Превод на податоците од точка 1 на ова барање на англиски јазик / Përkthimi i të dhënave nga pika 1 e kësaj kërkesë në gjuhën angleze				
3. Список на вработен-и, занимање и број од евиденцијата на лицата кои го положиле стручниот испит за застапници за заштита на правата од индустриска сопственост / Lista e të punësuarve, profesioni dhe numri i evidences të personave që e kanë kaluar provimin profesional për përfaqësues për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale				
4. Прилози / Bashkangjitur				
<p><i>доказ за државјанство / Dëshmi për nënshtetësinë</i></p> <p><i>доказ за стручна подготовка / Dëshmi për përgatitjen profesionale</i></p> <p><i>доказ за дејноста / Dëshmi për veprimtarinë</i></p> <p><i>доказ за работен однос / Dëshmi për marrëdhënie pune</i></p> <p><i>доказ за положен стручен испит за застапници/Dëshmi për kalimin e provimit profesional</i></p> <p><i>доказ за познавање на странски јазик/dëshmi për njohjen e një gjuhe të huaj</i></p> <p><i>доказ за застапување издаден од надлежен орган од друга држава (за странско лице) / dëshmi për përfaqësim të lëshuar nga organi përkatës i një shteti tjetër (për persona të huaj)</i></p> <p><i>доказ за познавање на македонски јазик (странско лице) / dëshmi për njohjen e gjuhës македонсe (për persona të huaj)</i></p> <p><i>доказ за платена такса за впишување во регистарот / dëshmi për tarifën e paguar për regjistrim në regjistrin</i></p> <p><i>доказ за платени трошоци за објавна впишувањето во службено гласило на Заводот / dëshmi për shpenzimet e paguara për publikimin e regjistrimit në buletin zyrtar të Entit</i></p>				

Потпис или печат на подносителот Односно потпис или печат на застапникот / Nënshkrimi dhe vula e aplikantit ose nënshkrimi dhe vula e përfaqësuesit

Потпис и печат на Државниот завод за индустриска сопственост / Nënshkrimi dhe vula e Entit Shtetëror për Pronësi Industriale